

ЕДУКАЦИЈА ПРЕКУ МЕДИЦИНСКА ПРОГРАМА ВО АНЕСТЕЗИОЛОШКИОТ ОДДЕЛ



ЈЗУ Општа Болница – Кочани

Group Florence Nightingale Hospitals Istanbul


(28 мај – 20 јуни 2014 год.)

Даниела Јованчевска

04.07.2014

**Едукација преку медицинска
програма во
анестезиолошкиот оддел**





YENI
NIGHTINGALE
HASTANESİ

ISTANBUL FLORENCE NIGHTINGALE SISLI

ISTANBUL FLORENCE NIGHTINGALE HAS



ОПЕРАТИВНИОТ БЛОК ОПФАЌА:

- **11 операциони сали;**
- **Recovery room;**
- **Хируршка интензивна нега;**
- **Интернистичка интензивна нега**



ОПЕРАЦИИ НА КОИ ПРИСУСТВУВАВ:

- **Holecystectomy laparascopi;**
- **Tonsillectomia;**
- **Sectio Caesarea;**
- **Radical Prostatektomi – Robot;**
- **Hernia ing. lat. dex.;**
- **Toracoscopia laparascopi;**
- **Tiroidectomia;**
- **Torascopici excelsator Resectione;**
- **Atrial septectomi;**
- **Sinys pil. reg. sacralis;**
- **Miomectomia;**



НАЈЧЕСТО УПОТРЕБУВАНИ АНЕСТЕЗИИ ВО ТЕКОТ НА ОПЕРАЦИИТЕ

- **General anestesia;**
- **Epidural – spinal anestesia;**
- **Laringealna maska;**
- **Sedacija so analgezija;**



RADICAL PROSTATEKТОМИ - ROBOT

Пациент роден 1954 година, 66kg, 173cm.
Премедикација со Dormicum 2mg i/V.
Интубиран со тубус 7,5. За индукција му
беше дадено Propofol 150mg, Esmeron 30mg,
Fentanyl 0,1 + 0,05mg. Поставена артериска
канила во а. Radialis, Sonda. Седација на
перфузор со Ultiva 10,0ml/h и Propofol 25,0
ml/h + Sevoflurane 2%. За време на
операцијата пациентот примаше Antibiotik
– Cetamezin 1g. Ranital, Zofran, Flac.Parol
100ml (10mg/ml).
Декурапе со Bridion.





ATRIAL SEPTECTOMI

Женско бебе родено 25.08.2013
интубирано со тубус 4,0. Поставена
артериска канила на a.radialis +
CVP + pediatric kateter + sonda +
Sevo 1%. На перфузор Ultiva 0,2ml/h
и Lasix 0.1 ml/h. Крвна група
(0) RHpozitiv – Ekstra korporalna
cirkulacija.




ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА

- Премедикација со Dormicum;
- Инхалациони анестетици (Sevo и Desflurane);
- Наместо ервеј ставаат гази во устата;
- Тубусот го прскаат со 10% Lidocain;
- Мандренот со силиконски спреј;
- Температурата во сала е од 19 до 23 степени;
- Седација на Perfuzor со Ultiva и Propofol;
- На секој пациент се врши микробиолошко испитување (Hbs Ag, Anti HCV, Sifilis, Anti HIV, ELISA);
- За Декураре Bridion или Anexate
- На ќесите за медицински отпад се лепи налепница од кој пациент е отпадот;
- Секој пациент се носи во Recovery room;





NARKOTIK VE PSIKOTROP İLAÇ REÇETESİ

 <p>Barcode area with some illegible text below it.</p>	<p>Tarih: 05-06-14</p> <p>Şifre No: [illegible]</p>
--	---

○ За наркотиците и психотропиците се води посебна листа со печат и потпис на анестезиологот.

Rp. Fentanyl 10ml-0.1mg
A I (Br)



- За одржување на телесната температура на пациентот во сала се користи апарат Geratem.





10:53 5-JUN-2014 OR 07

CO
0.25mV

47
HR

197/
100
48 136
MAP

98
SpO2

10:53:13
5-JUN-2014

35.6
T1 °C

35.6
T2 °C

Dash 5000



ЗАКЛУЧОК

- Во текот на едукацијата се стекнав со нови знаења и вештини од областа на анестезијата. Видов многу работи кои за мене беа непознати особено во делот на кардиохирургијата и лапараскопската хирургија. После извршената едукација дел од знаењето би го применувала и кај нас доколку се набави посовремена апаратура.



